

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ГОСТИ ВО ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, КАМПОВИ, БУНГАЛОВИ, КАПАЛИШТА, ЛЕКУВАЛИШТА И СЛИЧНО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

Член 1 - ОПШТИ ОДРЕДБИ

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на гости во: хотели, мотели, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несрекен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на гости во: хотели, мотели, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несрекен случај (незгода) што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секоја организација која се занимава со хотелска и слична дејност како и секое друго физичко лице кое има дозвола да прима гости на ноќевање и сместување.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општа работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (3) точка 5 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

Член 2 – НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Договорот за осигурување гости од последици на несрекен случај (незгода) се склучува според книгата на гости или друга евиденција што е пропишана.

Член 3 - ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Ако не е во полисата поинаку договорено, осигурувањето започнува во однос на секој одделен гостин во моментот кога како гостин е воведен во пропишаната евиденција на гостите и трае до моментот, кога според хотелскиот ред или некој друг ред го загуби својството на хотелски гостин.

Член 4 – ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај или смрт поради болест настанале во текот на траењето на осигурувањето, додека гостинот престојува во хотелот или се наоѓа надвор од него.

(2) Кон осигурувањето на гости се вклучува осигурувањето од законска одговорност на договорувачот спрема осигурените гости поради телесни повреди, оштетување односно исчезнување на некој од нивните предмети до износите означени во полисата.

Правата и обврските од ова осигурување се регулирани со Посебните услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несрекен случај (незгода) и од овие Дополнителни услови.

Член 5 - НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

(1) Пресметката на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување, според реалниот број на осигурените гости.

(2) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја даде на увид евиденцијата и документацијата од која ќе може да се утврди бројната состојба на гостите, како и висината на пресметаната и уплатена премија.

(3) Договорувачот е должен да ја плати на осигурувачот договорената премија за сето времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

(4) Ако премијата се испраќа по пошта се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(5) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник одделно постои и кога договорувачот не ја уплати премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ГОСТИ ВО ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, КАМПОВИ, БУНГАЛОВИ, КАПАЛИШТА, ЛЕКУВАЛИШТА И СЛИЧНО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

случај настанал за времетраењето во смисла на претходниот член и член 6 и 19 од општите услови.

Член 6 - ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 И ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

(1) Ако поради несрекен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на Директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк – Скопје.

(2) Кога осигуреникот што го снашол несрекен случај е постар од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од сумата која инаку би требало да ја плати.

Член 7 – ПРИЈАВА НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

(1) Договорувачот е должен веднаш да му го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврската на осигурувачот (несрекен случај, оштетување или исчезнување на предмети), како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност. Исклучена е обврската на осигурувачот за оштетување или исчезнување на предмети, ако оштетното побарување е поставено на договорувачот од гостин по губењето на својството гостин.

(2) Договорувачот е обврзан на барање на осигурувачот да му ги даде сите потребни известувања со цел за разјаснување и утврдување постоењето и висината на обврската.

Член 8 - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овие Дополнителни услови важат заедно со Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода), а во колку се во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Овие Дополнителни услови ги донесе Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје на својата 3-та редовна седница одржана на 25.02.2003 година со одлука бр. 0202-72/43 со примена од 25.02.2003 година